

ЦЕФТА - одлична можност за зголемување на трговската размена

Централно европскиот договор за слободна трговија функционира одлично и покрај политичките проблеми. Во либерализацијата на економијата вистинско достигнување има меѓу земјите членки.

Во текот на кризата регионалната трговија не трпеше многу и може да се каже дека регионалната трговија беше многу по витална.

Треба да се отстранат бариерите за трговија во ЦЕФТА земјите. Административните пречки, сложени, скапи и долги инспекциски процедури, заштитни мерки за увоз се само дел од проблемите.

Четири години од имплементацијата на ЦЕФТА-договорот и покрај добрите резултати во либерализацијата на трговијата, транспарентноста на јавните набавки и државната помош, примена на правила на конкуренција, регионот се` уште не е консолидиран и хармонизиран пазар во мера која на подолг рок би гарантирала стабилност и исплатливост на инвестициите

Треба да се смени малата диверзификација на извозната и увозната структура, каде преовладуваат горивата, челикот, производи од челик, дрвна индустрија.

Трговската размена со земјите членки на ЦЕФТА во 2011 изнесувала над 2 милијарди долари, со извоз од 1.228 милиони САД долари и увоз од 798 милиони САД долари.

Податоците на Стопанската комора на Македонија говорат дека ЦЕФТА е втор надворешно-трговски партнер на Македонија, регион со кој имаме трговски суфицит. Тоа, е добро, но не е добро што извозната структура се базира на производи без значајна додадена вредност. Македонија тргува со производи од црната и обоената металургија, горивата, неметалните производи, прехранбените и земјоделски производи, хемиски производи и производи од металопреработувачката индустрија.

Напредок се очекува и во зголемување на конкурентноста поединечно и во рамките на регионот, како и во либерализација на услугите и дијагоналната кумулација на потеклото на стоките со вклучување на пан-евро-медитеранската кумулација, што во значајни рамки ќе придонесе за придвижување на земјите-членки и на целиот регион во напорите за интегрирање во ЕУ.

Со зајакнување на интеграцијата со ЦЕФТА-договорот, земјите-членки добиваат зголемен пазар, можност за подобрување на квалитетот на услугите, што треба да резултира со зголемен прилив на странски директни инвестиции.

ЦЕФТА-договорот е инструмент за реализација на одлуките на Солунскиот самит (2003) регионот забрзано да се интегрира во ЕУ, како пат за неговиот економски развој и глобална интеграција. Денес, регионот веќе има можност да кумулира потекло на стоките меѓу себе, ЕУ и Турција и се доближува до целосна паневропска кумулација на потеклото.

Стопанската комора на Македонија има активно учество во работните групи за земјоделие, нетарифни бариери, за царински прашања и потекло на стоките. Овие работни групи се подржани од партнерскиот проект ЦЕФТА - ДИХК